

ШКОЛА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ
МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА
ОПШТ ДЕЛ (30%) и ПОСЕБЕН ДЕЛ (70%) – 2018/2019 година
Проф. д-р Верица Јанеска

| ТЕРМИН | ТЕМА | ДЕЛНОСТ | БРОЈ НА ЧАСОВИ |
|---|--|--|----------------|
| 23.11.2018 (петок) 16.30 -20.30 ч. | Релевантни аспекти за науката, научната дејност и истражувањата (теорија на науката, класификација на науката, видови научни истражувања, методологија на научното истражување) | Предавања - општ дел, дискусија | 4+1 часа |
| 28.11.2018 (среда) 16.30 -20.30 ч. | Истражувањата во општествените науки (Научното истражување во општествените науки - теоретски аспекти, алтернативни теоретско - методолошки пристапи, дисциплинарен и мултидисциплинарен пристап). | Предавања - општ дел, дискусија | 4+1 часа |
| 3.12.2018 (понеделник) 16.30 -20.30 ч. | Научни методи (Индуктивна и дедуктивна метода, Метода на анализа и синтеза, Метода на апстракција и конкретизација, Метода на генерализација и специјализација, Метода на дескрипција, Метода на компилација, Компаративна метода). | Предавања - посебен дел, дискусија | 4+1 часа |
| 10.12.2018 (понеделник) 16.30 -20.30 ч. | Научни методи (Статистичка метода, Историска метода, Генетичка метода, Емпириска метода, Студија на случај, Делфи метода). Методи за прибирање на податоци и информации - (Анкета, Интервју, Набљудување, Експеримент) | Предавања - посебен дел, дискусија | 4+1 часа |
| 17.12.2018 (понеделник) 16.30 -20.30 ч. | Технологија на научното истражување (воочување на научниот проблем и негова формулација; поставување на хипотеза; избор на тема и изработка на ориентационен план на истражувањето; составување на работна библиографија, прибирање, проучување и средување на литература и научни информации; структура на научниот труд; решавање на поставениот научен проблем; писмено формулирање на резултатите на истражувањето) | Предавања - посебен дел, дискусија | 4+1 часа |
| 24.12.2018 (понеделник) 16.30 -20.30 ч. | Фази во процесот на изработка на докторска дисертација (избор на тема и подготовка на пријава; изработка на ориентационен план на истражувањето; прибирање, проучување и средување на литература; решавање на поставениот научен проблем; писмено формулирање на резултатите на истражувањето; одбрана на докторскиот труд). | Предавања - посебен дел, дискусија | 4+1 часа |

Наставата ќе се одржува во просториите на Економскиот институт - Скопје (мала сала),
Ул. Пролет бр. 1, Скопје

Контакт телефон: проф. д-р Верица Јанеска (3115 076 лок. 108 или моб. 075 495179)

Е-маил: verica@ek-inst.ukim.edu.mk; verica_inst@yahoo.com